



Дневна хемеротека за 29.03.2016г.

МИА - Министерот Изаири и градоначалничката Арифи потпишаа договор за средување на коритото на реката во Голема Речица

ВТОРНИК, 29 МАРТ 2016, 10:41:28

МИА
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА



НАСЛОВНА | МАКЕДОНИЈА | СВЕТ | ЕКОНОМИЈА | КУЛТУРА | СПОРТ | ИНФО СЕРВИС

Насловна | **Екологија**

Министерот Изаири и градоначалничката Арифи потпишаа договор за средување на коритото на реката во Голема Речица

Препорачај 0

понеделник, 28 март 2016 11:34



Тетово, 28 март 2016 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денеска во зградата на локалната самоуправа во Тетово потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува низ Голема Речица.

Градоначалничката Арифи нагласи дека уште веднаш по поплавите се започнати активности за средување на коритата од реките што при поплавите се покажаа како голем проблем. Таа се заблагодари на министерот Изаири не само поради овие ангажмани, туку и поради поддршката за повеќе инфраструктурни зафати низ Тетово, меѓу кои е и најзначајниот што е во завршна фаза новиот водоводен систем за снабдување на градот со чиста и здрава вода за пиење.



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

- За зафатот за регулирање на коритото од реката во Голема Речица од буџетот на Министерството определени се 5,5 милиони денари, но по завршувањето на јавната набавка и јавниот повик со што ќе биде определен извршителот на работите ќе се знае точната потребна сума, но ние ќе го кофинасираме целосно овој проект. На овој начин чекор по чекор ги решаваме проблемите со цел подобрување на амбиентот и животот на граѓаните, изјави министерот Изаири.

Во однос на акциониот план за справување со поплавите во Тетовско што пред околу два месеци беше претставен од страна на општината, Министерството за животна средина и претставници на УНДП градоначалничката Арифи посочи дека денешниот договор за Голема Речица е дел од целиот план и оти со поддршка од УНДП ќе се работи на надминување на повеќедецениското застојна активности во оваа сфера.

- Акциониот план за спречување на поплавите во Тетовско е во фаза на завршување и со него меѓу другото се предвидува регулирање на коритото на реката Пена и санирање на браните. Од друга страна со поддршка од УСАИД треба да започнат работите на коритото реката во Доброште така што кога точно ќе биде определен буџетот за сите прокети ќе може да се отпочне и со зафатите во Шипковица и на другите потребни места, рече Изаири.

Одговарајќи на новинарско прашање околу состојбите со барањето испратено од општина Тетово до Министерството за транспорт и врски и Владата за помош на Тетово во процесот на формирање на јавен транспорт низ градот, градоначалничката Арифи посочи дека засега немаат добиено никакво одговор од двете институции, но оти без разлика на тоа на минатата седница на Советот били формирано јавно општинско претпријатие за јавен транспорт и оти очекува поддршка од државните институции и да се продолжи со процесот за отпочнување на јавен транспорт низ општината. **ас/цр/11:31**



Вечер - [Уредување на коритото на реката во Голема Речица](#)



ТЕТОВО

Уредување на коритото на реката во Голема Речица

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува низ Голема Речица.



Градоначалничката Арифи нагласи дека уште веднаш по поплавите се започнати активности за средување на коритата од реките што при поплавите се покажаа како голем проблем. Таа се заблагодари на министерот Изаири не само поради овие ангажмани, туку и поради поддршката за повеќе инфраструктурни зафати низ Тетово, меѓу кои е и најзначајниот што е во завршна фаза новиот водоводен систем за снабдување на градот со чиста и здрава вода за пиење.

- За зафатот за регулирање на коритото од реката во Голема Речица од буџетот на Министерството определени се 5,5 милиони денари, но по завршувањето на јавната набавка и



Јавниот повик со што ќе биде определен извршителот на работите ќе се знае точната потребна сума, но ние ќе го кофинансираме целосно овој проект. На овој начин чекор по чекор ги решаваме проблемите со цел подобрување на амбиентот и животот на граѓаните, изјави министерот Изаири.

Во однос на акциониот план за справување со поплавите во Тетовско што пред околу два месеци беше претставен од страна на општината, Министерството за животна средина и претставници на УНДП градоначалничката Арифи посочи дека договорот за Голема Речица е дел од целиот план и оти со поддршка од УНДП ќе се работи на надминување на повеќедецениското застој на активности во оваа сфера.

- Акциониот план за спречување на поплавите во Тетовско е во фаза на завршување и со него меѓу другото се предвидува регулирање на коритото на реката Пена и санирање на браните. Од друга страна со поддршка од УСАИД треба да започнат работите на коритото реката во Доброште така што кога точно ќе биде определен буџетот за сите проекти ќе може да се отпочне и со зафатите во Шипковица и на другите потребни места, рече Изаири.

Канал5 - Уредување на коритото на реката во Голема Речица

Пет и пол милиони денари од буџетот на министерството за животна средина се доделени на општина Тетово за регулирање на коритото на реката во Голема Речица. Ова место беше едно од најтешко зафатените од големото невреме и поплавите во август .

Алфа - Регулација на коритата на реките во Полошко

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува низ Голема Речица.



Денар - Ќе се санираат речните корита во тетовско

Договор за финансирање на проектот за изведување на градежни работи согласно главен проект за регулација на коритото на река Речица, потпишаа во понеделникот Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на ...

Точка - Ќе се санираат речните корита во тетовско

Договор за финансирање на проектот за изведување на градежни работи согласно главен проект за регулација на коритото на река Речица, потпишаа во понеделникот Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на ...

Макфакс - Ќе се санираат речните корита во тетовско

Договор за финансирање на проектот за изведување на градежни работи согласно главен проект за регулација на коритото на река Речица, потпишаа во понеделникот Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на ...

Lider - Министерот Изаири и градоначалничката Арифџи потпишаа договор за средување на коритото на реката во Голема Речица

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифџи денеска во зградата на локалната самоуправа во Тетово потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува низ Голема .

Репортер - Министерот Изаири и градоначалничката Арифџи потпишаа договор за средување на коритото на реката во Голема Речица

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифџи денеска во зградата на локалната самоуправа во Тетово потпишаа договор за регулирање на коритото од реката што минува низ Голема .



Tetova Sot - [Do të sanohen shtretërit e lumenjëve në Tetovë](#)



Do të sanohen shtretërit e lumenjëve në Tetovë



in Maqedoni 28/03/2016

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi, sot, në Tetovë, nënshkruajtën marrëveshje për financimin e projektit për Realizimin e punëve ndërtimore në përputhje me projektin kryesor për rregullimin e shtratit të lumit Reçicë.

Për intervenimin e rregullimit të shtratit të lumit në Reçicë të Madhe nga buxheti i ministrisë janë siguruar 5,5 milionë denarë- thekësoi ministri Izairi, duke potencuar se ky aktivitet është pjesë e Planit aksional për ballafaqimin e përmytjeve në Tetovë që është në fazën përfundimtare dhe se me të cilin midis tjerash parashikohet rregullimi i shtratit të I. Pena dhe sanimi i digave. Njëherësh, me mbështetjen nga USAID-i, duhet që të fillojnë punët e shtratit të lumit në Dobroshtë, si dhe intervenimet projektuese për parandalimin e përmytjeve të mundshme të ardhshme në f. Shipkovicë.

Kryetarja e komunës së Tetovës Arifi, i shprehi falënderim Ministrisë për mbështetjen e sajë në financimin e disa intervenimeve infrastrukturore në Tetovë, veçanërisht duke theksuar ndërtimin e sistemit të ri për furnizimin e qytetit me ujë të pastër dhe të shëndetshëm, që është në fazën përfundimtare.



TvART - PROJEKTE: RREGULLOHET SHTRATI I LUMIT TË REÇICËS



PROJEKTE: RREGULLOHET SHTRATI I LUMIT TË REÇICËS

Nga tvart - 28 Mars, 2016 57 0

Shpërndaj



Facebook



Twitter



Ми се допаѓа



Tweet



Komuna e Tetovës në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, kanë nënshkruar një marrëveshje për financimin e projektit për rregullimin e shtratis të lumit të Reçicës së Madhe.

Nga vërshimet e verës së kaluar edhe Reçica e Madhe e Tetovës, nuk kaloi pa dëme të konsiderueshme materiale. Falë një projekti të përbashkët të komunës së Tetovës dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duket se rregullimi i shtratis të lumit ka për të parandaluar derdhjen e ujërave të rrëpijsëm që vijnë nga Kodra e Diellit.

Ministri i Mjedisit, Nurhan Izairi theksoi se rregullimi i shtratis të lumit të Reçicës së Madheri nuk është projekti i vetëm që realizohet në bashkëpunim me Komunën e Tetovës.

Në takimin e sotëm u paralajmërua se falë bashkëpunimit mes pushtetit komunal të Tetovës dhe Ministrisë së Mjedisit, krahas përfundimit së shpejti të ujësjellësit të ri të qytetit, po punohet edhe për projektin e trajtimit të ujrave të zeza për disa vendbanime që gravitojnë në këtë komunë të Sharrit./L.Aliu/

**Пресеког на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот. Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



Алсат-М - [Изаири не ги обелодени имињата на министрите противници за затворање на „Југохром“](#)



Изаири не ги обелодени имињата на министрите противници за затворање на „Југохром“

17:59, 28 март

Сподели ја веста:



Министерот за екологија, Нурхан Изаири, одби да го коментира барањето од невладините организации да бидат објавени имињата на министрите кои се против одлуката за затворање на „Југохром“. Тој заборавајќи дека и самиот е дел од Владата, на невладините организации им порача:

„Се надевам дека за да добиете подетални информации околу ова прашање, би било добро да се обратите до Владата бидејќи таа се состои од одреден број на министри и да земете изјава од некој од нив околу ова прашање“, рече Нурхан Изаири, министер за екологија.



- Вие сте дел од Владата?

„Јас сум дел од Владата, секогаш како што сум споменал и ќе продолжам да барам да имам сестрана поддршка што се однесува до решавањето на овој проблем“, одговори Изаири.

Инаку, вакво барање до Изаири, упатија невладините организации „Мајки и деца“ и „Еко Герила“ за, како што рекоа, да можат нивните критики да ги упатат на вистинското место.

„Самиот факт дека министерот за екологија бара да ја подели одговорноста со некој друг, зборува за тоа дека постои сериозен проблем и оти тие се свесни за тоа. Но, да обвиниш една влада во која и самиот си дел е малку чудно....“, рече Елмедина Абдулаи, организација „Мајки и деца“.

Во меѓувреме, додека министрите продолжуваат со меѓусебните несогласувања за тоа кој е виновен за труењето на тетовчани, комбинатот кој според некои податоци, има околу 40% удел во загадувањето и понатаму испушта облаци чад и со половина од неговиот капацитет. Во целосна функција се очекува да биде стартуван на крај од месецов.

Башким Сулејмани



Tetova Sot - BDI sot organizoi debat në sferën e mjedisit jetësor, planifikimit hapësinor dhe urbanizmit



BDI sot organizoi debat në sferën e mjedisit jetësor, planifikimit hapësinor dhe urbanizmit



in Maqedoni 28/03/2016

Bashkimi Demokratik për Integrim sot organizoi debat në sferën e mjedisit jetësor, planifikimit hapësinor dhe urbanizëm në kuadër të aktiviteteve për përgatitjen e versionit final të Platformës 2020 për zgjedhjet e jashtëzakonshme të vitit 2016.

Debatin e hapi Fatmir Besimi si përfaqësues i departamentit për program zgjedhor në kuadër të shtabit zgjedhor, i cili në fjalën hyrëse i njoftoi të pranishmit për qëllimin e debatit që organizon BDI-ja për Platformën 2020 dhe përkushtimin e BDI-së që platforma e saj për zgjedhjet e jashtëzakonshme të përgatitet në bashkëpunim me grupet e ndryshme të interesit e në këtë rast për sektorin e mjedisit jetësor, planifikimit hapësinor dhe urbanizmit.

Ministri i Ambientit jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi i njoftoi të pranishmit për planet dhe projektet që parashihen të realizohen në mandatin e ardhshëm 2016-2020 në sferën e mjedisit jetësor dhe të planifikimit hapësinor dhe urbanistik. Ai, me theks të veçantë i përmendi projektet që parashihen në propozim Platformën 2020 në sferën e mjedisit jetësor, investim në projekte konkrete infrastrukturore, si në furnizimin me ujë cilësor dhe në sasi të mjaftueshme për qytetarët, ndërtimin e rrjeteve të kanalizimeve për ujërat atmosferik dhe ujërat e zeza, ndërtimin e stacioneve për trajtimin e ujërave të zeza, si dhe ngritjen e qendrave rajonale për mbetjet etj, projekte këto të cilat do të ndikojnë dukshëm në përmirësimin e jetesës së qytetarëve.



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Ndërsa në sferën e planifikimit hapësinor dhe urbanistik i përmendi përpilimin e planeve hapësinore për qytete, planeve urbanistike nga ato të përgjithshme deri te ato detale, plane urbanistike për fshatra në të gjitha vendbanimet shqiptare.

Pjesa e dytë e takimit vazhdoi me debat në mes të pranishmëve nga komunat shqiptare, organizatat joqeveritare, sektori i biznesit të cilët dhanë disa ide të reja dhe sugjerime të cilat do të jenë pjesë përbërëse e Platformës zgjedhore të BDI-së për zgjedhjet e ardhshme.



**Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



Алсат-М - [Лабуништа, протест против каменоломите](#)



Лабуништа, протест против каменоломите

18:01, 28 март

Сподели ја веста:



Жители на струшкото село Лабуништа и околните населени места денеска протестираа против постојаното отворање на нови каменоломи во околината на селото. Стравуваат дека поради нивната работа им се уништува здравјето, но и животната средина. Во радиус од еден километар, ни рекоа жителите, имало три каменломи, а од недамна почнал со работа уште еден.

„Ова нека биде еден повик до Министерството за економија и до сите други министерства кои даваат дозволи за отворање на каменоломи дека во овој простор од еден километар се отворени три каменоломи каде живеат 10.000 граѓани. Да ги повлечат тие концесии!“, рече Абдула Казимоски-жител на Лабуништа.

„Има четири кои се активни, но можеби има и уште неколку диви копачи. Овде после неколку години ќе има населба“, рече претседателот на Месната заедница, Алија Тасими.

**Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



„Ова прекумерно злосторство што се прави во Лабуништа ги помина сите граници. Овие концесии ќе ни дојдат под темелите на куќите“, вели Бејадин Рамаданоски, локален жител.

Овие луѓе велат дека дозволите за концесии на каменоломи се издавале без да биде прашано локалното население.

„Сите партии доаѓаат во Лабуништа само за интерес и го користат гласот. Сите партии фрлаат мито на некој 200, на некој 500 евра. Им плаќаат струја и сите работи им ги плаќаат“, оценува Мечо Казимоски- локален жител.

Во близина на каменоломите се наоѓаат неколку спортски терени, но и првите куќи. Жителите најавуваат дека во знак на протест в петок ќе го блокираат регионалниот патен правец Струга - Дебар.

Мики Трајковски



Идивиди - [GPAO – нов систем за прочистување на воздух со светлина](#)



GPAO – нов систем за прочистување на воздух со светлина




Научници од одделот за хемија на животната средина при University of Copenhagen (Данска) развиле систем за прочистување на воздухот со помош на светлина, кој ги елиминира различните хемиски испарувања како мирисливите соединенија на сулфур и хидроводороди опасни по здравје, притоа користејќи минимална енергија.

Кратенката GPAO доаѓа од „Gas Phase Advanced Oxidation for effective, efficient In Situ Control of Pollution“, т.е. напредна оксидација на гасна фаза за ефективна и ефикасна „ин ситу“ контрола на загадувањето.



За разлика од останатите системи кои ги замрзнуваат или согоруваат штетните честички од загадувањето, и кои бараат постојано одржување, новиот GPAO систем ефикасно ја користи енергијата, нема потреба од менување на филтри и бара значително помалку одржување.

Според зборовите на изумителот на овој систем, тој долго време ја проучувал природната способност на атмосферата самата да се прочистува, во процеси кои инволвираат озон, сончева светлина, и дожд. GPAO го прави истото, но без потреба од вода/дожд, и забрзано за фактор од 100 000.



Прочистувањето со GPAO се одвива така што загадениот гас се меша со озон во присуство на флуоресцентни ламби. Ова предизвикува формирање на слободни радикали кои го напаѓаат загадувањето, формирајќи лепливи производи од кои се создава талог, кој потоа се ситни во облик на прав и се разнесува во воздухот. За разлика од загадувањето на гасната фаза кое тешко се отстранува, тоа лесно се прави со правта – доволно е само до неа да се приближи наелектризирана површина со електростатика и таа се лепи на неа. Тој процес ја елиминира потреба од традиционални филтри.

Патентиран во 2009-та, овој систем е комерцијализиран уште во 2013, но постојано се усовршува. Најновите истражувања покажуваат дека тој ефикасно ги отстранува токсичните испарувања кои се резултат на пеење на железо и на изработка на фибреглас, а кои содржат бензен, толуен, етилбензол и ксилен, потоа го елиминира мирисот на скапани јајца од фармите за свињи и од третманите за отпадни води, па дури и поленот, спорите и вирусите од воздухот.